


**Министерство за образование и наука  
ZAVRSEN IZVESTAJ**

**40160300/0**



**ОТПАДНИ ВОДИ И ФЛОТАЦИСКИ ЈАЛОВИНИ  
И НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗИВОТНАТА  
СРЕДИНА**

Prof. д-р BORIS KRSTEV

**РУДАРСКО-ГЕОЛОСКИ ФАКУЛТЕТ  
Стип**

**СТИП, 2003 година**

# Министерство за образование и наука

## ZAVRSEN IZVESTAJ

Sifra: **40160300/0**

Institucija:  
**РУДАРСКО-ГЕОЛОСКИ ФАКУЛТЕТ-**

Стип

**Раководител:**  
**Проф. д-р Тодор Делипетров**

Naslov: **ОТПАДНИ ВОДИ И ФЛОТАЦИСКИ ЈАЛОВИНИ И  
НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗИВОТНАТА СРЕДИНА**

Traewe od: od: 01.07.2000 do: 30.06.2003

Datum na podnesuvawe :  
30.09.2009

**Клучни зборови:** моделирање, рекултивација, флотација, мониторинг, Буцим,  
Саса, Тораница, Злејово;

**Број на свески, страници и прилози: 1**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**

**ЗАВРСЕН ИЗВЕСТАЈ  
ЗА НАУЦНОИСТРАЗУВАЦКИ ПРОЕКТ  
Образец ОБ-3**

SIFRA NA PROEKTOT:

**40160300/0**

NASLOV NA PROEKTOT: **ОТПАДНИ ВОДИ И ФЛОТАЦИСКИ  
ЈАЛОВИНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗИВОТНАТА  
СРЕДИНА**

GLAVEN ISTRA@UVA^:

**Проф. д-р БОРИС КРСТЕВ**

INSTITUCIJA:

**РУДАРСКО-ГЕОЛОСКИ ФАКУЛТЕТ-**

**Стип**

TRAEEWE NA PROEKTOT:

od: **01.07.2000**

do: **30.06.2003**

BROJ NA DOGOVOR:  
od juli 2000 г.

08-2901/1

IZVESTAJNA  
GODINA:

2003

DATUM NA PODNESUVANE NA IZVE[TAJOT :

**30.09.2003**

1. У^ESNICI VO REALIZACIJATA NA PROEKTOT:  
(Ime i prezime, nau~no, nastavno-nau~no zvawe, mati~na institucija)

a) Glaven istra`uva~

**Проф. д-р БОРИС КРСТЕВ**  
**Универзитет "Св.Кирил и Методиј"**  
редовен професор  
**Рударско-геолошки факултет-Штип**

b) Sorabotnici - istra`uva~i

1. **Проф. д-р Благој Голомеов** **д о ц е н т** **Рударско-геолошки факулт.**

2. **Проф. д-р Петар ФеЦко** **редовен проф.** **Мино-екол. уни.-Чешка**

3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_  
5. \_\_\_\_\_

v) Sorabotnici - mladi istra`uva~i

1. **Д-р Мирјана Голомеова** **а с и с т е н т** **Рударско-геолошки факултет**

2. **Зоран Манасков** **л а б о р а т** **Рударско-геолошки факултет**

3. **Љубиша Костадинов** **ПДС-студент** **Рударско-геолошки факултет**

4. **Герасим Конзулов** **у п р а в н и к** **ПРМБ "Бучим"-Радовиш**

5. Dragan Spasovski u p r a v n i k  
Rudnik Sasa-Mak.Kamenic

6. A.Krstev PDS-student Rudarsko-  
geolo{ki fakultet

2. CELI NA ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO PREDLOG - PROEKTOT :

*Барања{та за њоквалишнни минерални сировини изискуваа{ш воведување на нови и љоефикасни {технологии при ексилотацијата и минерална{та {технологија, често и со користење на јоксични реагенси, кои истовремено и неминовно предизвикуваа{ш и јоини{ензивно (директно или индиректно) за{адување на живо{на{та средина. Од овие причини, нео{ходно е истовремено со новите методи на ексилотација и методи на минерална{та {технологија преку осовремени{те јосстројки за преработка на рудиште или минерални{те сировини, истовремено да се води смешка за заштита, унайредување{што и обновата на живо{на{та средина која е пореметена со овие активности.*

*За{адување{што на живо{на{та средина кое е предизвикано од овие активности е следно{што: уништување на живиот све{ш, деградација на екосистемот (преку за{адување на земјата, воздухот и вода{та) што се исклучително јоследица на процесите или се во скло{ш на индиректни{те јоследици. Поради комплиексноста на проблемите за заштита, унайредување{што и обновата на живо{на{та средина од една страна, недоволни{те сознанија, парцијални{те разбирања и пред се недостапокот на средствата, од друга страна, овие проблеми најчесто се решаваа{ш површно и јогрешино.*

*Не влегувајќи во јознаниште принцији на корелацијата јомеѓу {технолошки развој и заштита на живо{на{та средина, мора да се укаже на можността и потребата за јокомплектно и единствено правилен јат при решавање{што на овие прашања. На база на све{шките искуства и богата{та све{шска литература, прифа{тива е методологијата за се{ифа{нос, комплиексност, конкретност, ефикасност и*

*оправданосќ, која се решава со воведување на мониторинг и моделирање, односно ш.н. еколошки инженеринг.*

*Првиот чекор во системот на заштита мора да биде мониторингот, што разбира комплексност и интегрираниот во истражувањето и организацијата, а се со цел утврдување на создадената состојба, утврдувањето на стапенот на деградација на тоајдини делови или елементи на целокупниот жив свет и материјални добара. Во случајот се работи за : флотациски јаловини или хидројаловишта (олово и цинкови рудници: Саса, Тораница и Злетово; бакарни рудници: Бучим) и оштадни води.*

*Моделирањето на предизвикувачите на загадувањето и претпорачливите технологии преку лабораториски и илјадни инструменти се преработуваат со соодветни ГИС(Географски информативен систем) или компјутерски модели.*

*Примерите за воведување на мониторинг, моделирање и на комплексни еколошки инженеринг ќе се применат во следниште специфики:*

- Утврдување на стапенот на емисија на прашина при суштење на минерална сировина;
- Презимање на мерки за тоајкасно одпрашување;
- Влијание на загадувачите на флора и фауна;
- Влијание на работата на флотацискиот јаловини, оштадниот води и друго на целокупната животна средина во тој период;
- Рекултивација на флотациски јаловини;

3. ОДКРУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ISTRA@UVAWETO SODR@ANI ВО ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТОТ:

*Долгорочното планирање на животната средина во регионите околу кои се сместени рудници за екслојдација на минералните сировини, флотациските и флотацискиот јаловини преку изгледување на следниште специфики:*

- 1.) Карти за оштадата еколошка ситуација за соодветниот регион;
- 2.) Карти за евентуалните атмосферски загадувања;
- 3.) Карти за водените ресурси кои можат евентуално да бидат загадени;
- 4.) Карти за можни цврсти оштадоци;
- 5.) Карти за пошумување на флотацискиот јаловини;
- 6.) Карти за соодветните минерални ресурси;

4. ОСВРТ НА ОПРАВДАНОСТА НА ISTRA@UVAWETO ВО ПОГЛЕД НА ПОСТИГНУВАВЕТО НА ДЕФИНИРАНИТЕ ЦЕЛИ И ОДКРУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ SODR@ANI ВО ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТОТ:

- а.) *Подготовка на хардверската орема за тифакање на програмската задача;*
- б.) *Собирање на податоци според спецификацијата за изработка на проектната задача;*
- в.) *Собирање на податоци од флотациска јаловина на рудникот Бучим (ошаден материјал, ошадна вода и слично);*
- г.) *Собирање на податоци од флотациска јаловина на рудникот Саса (ошаден материјал, ошадна вода и слично);*
- д.) *Собирање на податоци од флотациска јаловина на рудникот Тораница (ошаден материјал, ошадна вода и слично);*
- е.) *Собирање на податоци од флотациска јаловина на рудникот Злеово (ошаден материјал, ошадна вода и слично);*
- ф.) *Собирање на податоци од флотациска јаловина на рудникот Бучим (ошаден материјал, ошадна вода и слично);*
- г.) *Обработка и изготвување на соодветни карти;*

*Истражувањето ќе се изврши во три последователни фази:*

*I фаза - подготовка на рудниште проби, рударско-геолошко испитување, подготовка на флотациски јаловински мусири за ионашамошна преработка;*

*II фаза - обработка и машинашичко моделирање на флотациска јаловина на Pb - Zn руди од сите локалитети и флотациска јаловина од бакарните руди на рудникот Бучим;*

*III фаза - Изготвување на соодветни информацивни карти за сите ситуации, ошадни, ошадни води и слично;*

5. DETALEN IZVE[TAJ ZA NAU^NO ISTRA@UVA^KIOT PROJEKT

\*PRILOG\*-elaborat

## 6. РЕЗИМЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЧКАТА ОБРАДОТКА

### 6.1 На македонски јазик

*Барањата за подвалишетни минерални сировини изискуваат воведување на нови и тоефикасни технологии при ексилотаџијата и минералната технологија, често и со користење на токсични реагенси, кои истовремено и неминовно предизвикуваат и ионизантно (директно или индиректно) загадување на живоиштата средина. Од овие причини, необходимо е истовремено со новите методи на ексилотаџија и методи на минералната технологија преку осовремениште постројки за преработка на рудите или минералните сировини, истовремено да се води сметка за заштитата, употребувањето и обновата на живоиштата средина која е поремешана со овие активности.*

*Загадувањето на живоиштата средина кое е предизвикано од овие активности е следното: уништување на живиот свет, деградација на екосистемот (преку загадување на земјата, воздухот и вода) што се исклучително последица на процесите или се во склој на*

*индиректиште иоследици. Поради комплексноста на проблемите за заштита, унапредувањето и обновата на животната средина од една страна, недоволниште сознанија, парцијалниште разбирања и пред се недостатокот на средство, од друга страна, овие проблеми најчесто се решаваат површно и ногрешно.*

*Не влегувајќи во иознатиште принципите на корелацијата помеѓу технолошкиот развој и заштитата на животната средина, мора да се укаже на можността и потребата за иокомилешно и единствено правилен пат при решавањето на овие прашања. На база на свештите искустви и богатата свештска литература, прифаќлива е методологијата за софтверност, комплексност, конкретност, ефикасност и правданост, која се решава со воведување на мониторинг и моделирање, односно т.н. еколошки инженеринг.*

*Првиот чекор во системот на заштита мора да биде мониторингот, што разбира комплексност и интердисциплинарност во истражувањето и организацијата, а се со цел утврдување на создадената состојба, утврдувањето на стапенот на деградација на тоајни делови или елементи на целокупниот жив свет и материјални добри. Во случајот се работи за : флотациски јаловини или хидројаловишта (олово и цинкови рудници: Саса, Тораница и Злетово; бакарни рудници: Бучим) и отпадни води.*

*Моделирањето на предизвикувачите на загадувањето и преторачливите технологии преку лабораториски и илјадни истиотојки се преработуваат со соодветни ГИС(Географски информациски систем) или компјутерски модели.*

*Примерите за воведување на мониторинг, моделирање и на комплексен еколошки инженеринг ќе се применат во следниште специфики:*

- Утврдување на стапенот на емисија на прашата на минералната сировина;
- Презимање на мерки за иоефикасно одпуштување;
- Влијание на загадувачите на флората и фауната;
- Влијание на работата на флотацискиот јаловини, отпадниште води и друго на целокупната животна средина во пошироката смисла;
- Рекултивација на флотациски јаловини;

## 6.2 На английски јазик

*The demands for more qualitative raw materials have required introduction of new and more effective technologies for mining and mineral processing, often using the toxic reagents which contemporary uncontrollable produce more intensive ( direct or indirect ) environmental pollution. Because of those reasons, it's indispensably to find new methods for mining and*

*mineral processing using advanced plants for ore treatment, contemporary considering for protection, advance and environmental remediation dissaranged by those activities.*

*Environmental pollution which is caused by those activities is following: destroying of the flora and fauna, decomposition of the ecological systems ( by earth, air and water pollution ), which is exclusively result of the mentioned processes or in the complex of the indirect results. Because of the complex problems for protection, advance and environmental remediation on the one hand, insufficient knowledge, partial understanding and financial insufficient on the other hand, those problems are solved superficially and erroneously.*

*Without entrancing in the known principles of the technology development and environmental protection corellation, it's have to note for the possibility and demand of more complex and uniform regular way by solving of those questions. On the basis of the world experiences and rich world literature, it's eligible the methodology of general, complex, concrete, efficiency and justifiabilityness, which are solved by introduction of the monitoring and modelling named ecological engineering.*

*The first step of the protection system have to be monitoring which understands complex and interdisciplinary in the investigation and organization, by aim to confirm the created condition, finding of the decomposition grade for the some parts or elements of the whole living world and material goods. In this case those are: flotation tailings ( lead-zinc mines: Sasa, Toranica and Zletovo; copper mine Bucim) and waste waters.*

*The modelling by the pollution causers and recomended technologies by the laboratory and pilot plants are treated by appropriate GIS (Geographical Information System) and computer models.*

*The examples of monitoring introduction, modelling and complex ecological engineering will be applied on the following specification:*

- *Investigation of the dust emission grade by size reduction of the treated raw materials;*
- *Influnce of the flora and fauna polluters;*
- *Influence of the flotation tailings, wate waters etc. for the whole environment;*
- *Remediation of the flotation tailings.*

### **6.3 КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:**

#### **6.3.1     На македонски јазик:**

*моделирање, рекултивација, флотација, мониторинг, Бучим, Саса, Тораница, Злетово;*

#### **6.3.2     На английски јазик:**

*modelling; remediation; flotation; monitoring; Bucim; Zletovo; Sasa; Toranica*

## **7. ЗНАЧАЈНИ НАУЧНИ СОЗНАНИЈА ЗДОБИЕНИ СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ**

*Елиминација на Pb-Zn прашините целосно ќе ги задоволи се посирогите стандарди за заштита на животната и работната околина, особено во месата каде што се сеќа локирани рудници. Ќе бидат изработени соодветни дигитални компјутерски карти за поштеницијалните загадувачи, карти за соодветните на земјишето, воздухот и вода ( целокупниот жив свет) и целосна претстава за еколошката слика на флотацијските јаловини.*

## **8. КОРИСНИЦИ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ, НАЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ИСТИТЕ**

*Корисници на истражувачките резултати ќе бидат субвенционирани рударски претпријатија, металуршки постројки. Резултатите ќе бидат иницијатори на меѓународни собири, конгреси или симпозиуми преку научни трудови, соодветнија или извештаи.*

*За оваа цел ќе бидат продолжени воспоставените врски со соодветни институции во светот: институции во САД - Пенсилванија, Калифорнија и Јујорк, Австралија - Australian mineral foundation, Словенија, Франција, Турција, Чешка Република, Бугарија и други, каде што може да се уточнат некои истражувачки резултати. Исто времено, ова истражување ќе помогне во развојот на младите универзитетски соработници, со претпријатија на магистратури или докторати.*

## **9. ТЕХНОЛОШКИ ИНОВАЦИИ И ПАТЕНТИ:**

*Имајќи во предвид дека проектот имаше развојно и применлив-апликативен карактер, не постоеше можност за воведување на патенти, меѓутоа што се однесува до технолошки иновации можни се воведувања на специјални сензори и регулатори, мобилни апаратури за истиштување на воздухот, вода и почвата.*

## **10. МОЖНИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ:**

*Прифаќајќи ги основните правци кои овозможуваат значително намалување на производниот трошкови со примената на посовремена опрема, осовременување на постоечките и воведување на нови технолошки процеси, а посебно воведување на контрола и регулирање на поедини процесни единици, значителни економски резултати ќе се очекуваат од примената на системите за контрола.*

## **11. ME\UNARODNA SORABOTKA OSTVARENA PRI REALIZACIJATA NA PROJEKTOT:**

1. Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје  
Rudarsko-geolo{ki fakultet-[tip]
2. Минно-геоложки универзитет-Софija, Р.Бугарија
3. Camborne School of Mine- LONDON, Англија
4. Royal Holloway School of Mine- London, Англија
5. Технички универзитет, Охрид, Република Чешка

12. OBJAVENI REZULTATI KOI PROIZLEGUVAAT OD  
ISTRA@UVAWETO:<sup>\*</sup>

a) Originalni nau~ni trudovi objaveni vo spisanija vo:

zemjata: \_\_\_\_\_  
stranstvo: 1

b) Monografski publikacii vo:

zemjata: \_\_\_\_\_  
stranstvo: \_\_\_\_\_

v) Trudovi prezentirani na nau~ni sobiri vo:

zemjata: \_\_\_\_\_  
stranstvo: 14

Prof. d-r BORIS KRSTEV

**1. Krstev B., Mirakovski D.**

**USING ADMINISTRATIVE CONTROLS TO REDUCE TAILING DAMS  
RISK ON THE ACTIVE TAILING DAMPS IN MACEDONIA**

**/International Conference "NEW TRENDS IN MINERAL PROCESSING IV"  
Ostrava, Czech Republic, 26-28.6.2000/**

**2. Krstev, B., Mirakovski, D**

**DESIGN PROCESS AND EQUIPMENT SELECTION FOR AUXILIARY  
VENTILATION SYSTEMS**

**/IX INTERNATIONAL MINE PLANNING SYMPOZIUM – SME, Athens,  
GREECE 2000/**

**3. Krstev, B., Mirakovski, D.**

**TAILINGS DAMPS IN REPUBLIC OF MACEDONIA**

**/International Conference "NEW TRENDS IN MINERAL PROCESSING V"  
Ostrava, Czech Republic, 28-30.6.2001/**

**4. M. Golomeova, B. Krstev, B. Golomeov**

**OPTIMIZATION OF HYDROCYCLONE WORK PARAMETERS BY THE  
APPLICATION OF DISPERSION ANALYSIS**

**/IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, TURKEY, 11 - 13.09.2001/**

**5. B. Golomeov, B. Krstev, M. Golomeova**

**MATHEMATICAL INTERPRETATION ON KINETICS OF Pb - Zn ROUGHER  
FLOTATION IN THE ZLETOVO MINE**

**/IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, TURKEY 11 - 13.09.2001/**

---

\* Vo prilog na to~kite 7 i 9 da se dostavi spisok

**6. B. Golomeov, B. Krstev**  
**DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE EQUATION FOR  
MATHEMATICAL INTERPRETATION OF KINETICS OF THE SASA MINE  
ROUGHER Pb - Zn FLOTATION**  
**/APCOM 2002 SME Annual Meeting & Exhibit, February 25 - 27, 2002 Phoenix,  
Arizona, USA/**

**7. Krstev, B., Mirakovski D.**  
**DUST CONTROL TECHNOLOGIES FOR MINERAL PROCESSING PLANTS**  
**/IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, TURKEY 11 - 13.09.2001/**

**8. Krstev, B., Mirakovski D.**  
**MODELLING OF AUXILIARY VENTILATION SYSTEMS BY USE OF  
DAVENTS SOFTWARE**  
**/APCOM 2002 SME Annual Meeting & Exhibit, February 25 - 27, 2002 Phoenix,  
Arizona, USA/**

**9. Krstev B.**  
**GRINDING IN LEAD-ZINC CONCENTRATOR SASA – CHOICE BETWEEN  
DIFFERENT GRINDING MEDIA/ Communion 2002, September 23-26, 2002  
Heidelberg, Germany/**

**10. Krstev B.**  
КОМБИНИРАНИ МЕТОДИ ЗА НИСКОПРОЦЕНТНИ НИКЛОНОСНИ  
ЛАТЕРИТИ,  
COMBINED PROCESSING METHOD OF LOW- GRADE NICKEL BEARING LATERITES/Зборник  
на јадрени, Македонски јадарски преглед, Јуни, 2002 Штип, Македонија

**11. Krstev B.**  
**PROCESSING OF HALCOPYRITE LOW GRADE ORE - ENHANCING GOLD RECOVERY BY  
LEACH-ING AND BIOLEACHING**  
**/International Conference "NEW TRENDS IN MINERAL PROCESSING V"  
Ostrava, Czech Republic, 26-28.6.2003/**

**12. Krstev B.**  
**THE COMPUTER APPLICATION FOR THE OPAL BRECCIA DEPOSIT PERFORMANCE: THE  
DISCREET INTERPOLATION OR THE FINITE DIFFERENCES METHOD**  
**/International Symposium "Industrial Minerals & Building Stones"  
ISTANBUL, Turkey, September 15-18.2003/**

**13. Krstev B.**  
**PROCESSING OF DOMESTIC ANTIMONITE LOW GRADE ORE BY FLOTATION**  
**/X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, 15 - 20.06.2003/**

**14. Krstev B**  
**PROCESSING GALENA SYNTHETIC MIXURES FOR PRODUCING LEAD  
AND ELEMENTAL SULFUR**  
**/X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, 15 - 20.06.2003/**

**15. Krstev B., Golomeov B.**

**LEACHING METHOD FOR PRODUCING LEAD AND ELEMENTAL SULFUR  
FROM DOMESTIC GALENA CONCENTRATES**  
**/X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, 15 - 20.06.2003/**

13. MAGISTERSKI, DOKTORSKI STUDII, SPECIJALIZACII,  
USOVR[UVAWA, STUDISKI PRESTOI I KORISTEWE NA EKSPERTI VO  
TEKOT NA ISTRA@UVAWETO VO IZVE[TAJNATA GODINA:

*м-р МИРЈАНА ГОЛОМЕОВА, 2002 година, ја одбрани ўријавената  
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА под наслов "OPTIMIZACIJA NA PROCES  
NA KLASIRAWE NA BAKARNA RUDA VO USLOVI NA POVEJE  
FAKTORSKA ZAVISNOST".*

*ДЕЈАН МИРАКОВСКИ, 2003 година, ѳо одбрани магистерскиот ўруд.*

*Проф. д-р БОРИС КРСТЕВ во ўочетоокот на окитомври 2000 до 2002  
година њесиојува на студиски њесија во Германија, Франција и Англија во  
следниште компании кои произведуваат ојрема за поштребиите на минералната  
технолоѓија:*

1. **LITZKUHN&NIEDERWIPPER - Lindlar, Germany**
2. **SIEMENS - Erlangen & Karlsruhe, Germany**
3. **HUMBOLDT WEDAG - Kologne, Germany**
4. **University of Exeter, Redruth, United Kingdom**
5. **ECOLE DES MINS de Paris, France**

*Соѓасно на поштребиите обезбеден е студиски њесија на млади  
ислражувачи во стомнатите компании и Горенаведени Универзитети.*

14. ISTRA@UVA^KA OPREMA NABAVENA VO IZVE[TAJNATA GODINA:

*(Vid, marka, godina na proizvodstvo, namena, cena na  
~inewe)*

*Реализацијата на Проектот во своите три основни фази се обавуваше  
во лабораториите на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и во  
Лабораторијата при ПРМБ Бучим-Радовиш, каде што ќосијајќи поштребниите  
материјално технички услови.*

15. REKAPITULACIJA NA POTRO[ENITE SREDSTVA ZA REALIZACIJA NA  
PROEKTOT: (ponameni i izvori na sredstva)

a) Nadomest za istra`uva~i - penzioneri

b) Neposredni materijalni tro{oci:

Potro{ena energija, materijali i surovini:

80000

Patuvawa vo zemjata:

120000

Patuvawa vo stranstvo:

130000

Dnevniци, terenski dodatoci i drugi nadomestoci:

-	Anga`irawe na ekserti:	
-	Proizvodni i neproizvodni uslugi (informati~ki, PTT i sl.):	<b><u>40000</u></b>
	Odr`uvawe na nau~moistra`uva~ka oprema:	<u>40000</u>
	Nabavka na nau~noistra`uva~ka literatura:	<u>16000</u>
	Drugi tro{oci:	<u>24000</u>
	Vkupno:	<u>450000</u>
v)	Izvori na sredstva:	
	Sopstveno u~estvo:	
	<u>50000</u>	
	U~estvo na drugi institucii:	
	<u>50000</u>	
	U~estvo na me unarodni institucii:	
-	U~estvo na Ministerstvoto za nauka:	
	<u>450000</u>	
	VKUPNO:	<u>550000</u>

## **12. ПОВАЖНИ ЗАКЛУЧУВАЊА И НАСОКИ ЗА ПОНАТАМШНИ ИСТРАЖУВАЊА КОИ ПРОИЗЛГУВААТ ОД ИСТРАЖ-ВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ**

Со~гласно на досегашни~ие ис~ти~тувања, во ~она~амоиниот ~tek на ис~ти~рување~то, а во кон~текст на сите ~три фази на ис~ти~тување ќе бидат превземени следни~ие активнос~ти:

- ponatamo{no ispituvawe vo Flotaciite Bu~im, Sasa, Toranica, Zletovo vo stadiumite na flotacija i odlagawe na flotaciskata jalovina;
- ispituvawe na efikasnosta na rabotewe na klasifikatori i hidrocikloni;
- merewe na potro{enata energija vo procesot na odlagawe na flotaciska jalovina;

- merewe na potro{uva~kata na melni~ki tela i obloga vo procesot na melewe i hidrociklonirawe na hidrojalovi{tata, hidritransportot nz cevkite i pompite;
- merewe na potro{uva~ka na voda vo procesot;
- podgotovka za kontrola i regulacija na procesot na odlagawe na flotaciska jalovina;
- vlijanie na podzemnите i povr{inskiti vodi, povite okolu rudarskiti aktivnosti i hidrojalovi{ta, kako i vlijanieto vrz atmosferata;

### **13. ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ ИЗВЕШТАЈ:**

**-Одлука на научниот, наставно-научниот, стручниот орган за прифаќање на Завршниот изврштај**

**(во прилог да се достави Одлуката):**

бр.\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_ година

**Потпис на главниот истражувач:** \_\_\_\_\_

**Потпис на одговорното лице на институцијата:** \_\_\_\_\_

**Датум и печат:** \_\_\_\_\_

## **И З В Е С Т А Ј**

**кон**  
**ЗАВРСНИОТ ИЗВЕСТАЈ НА**  
**НАУЧНО-ИСТРАЗУВАЦКИОТ ПРОЕКТ**

# **ОТПАДНИ ВОДИ И ФЛОТАЦИСКИ ЈАЛОВИНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗИВОТНАТА СРЕДИНА**

Prof. d-r BORIS KRSTEV

**ЦЕЛИ НА ИСТРАЗУВАЊЕТО**

Истражување на степенот на загрозеност на животната средина од рударската активност на рудниците од Р. Македонија за секој рудник посебно. Насочено следење на состојбата со штетните компоненти-фактори и истражување на техничко-технолошките постапки за заштита од штетното влијание на рударската активност од рудниците на Р. Македонија.

При овие експлоатацијски методи доаѓа до откупување на рудата која како сировина се доработува со методите на минералната технологија, пр што корисните производи се применуваат за понатамошна преработка, додека некорисните јалови производи се одлагаат во посебни одлагалишта или јаловишта.

При експлоатацијата на минералните сировини доаѓа до деградација на периодата со истовремено преиначување на изгледот на животната средина и опкружувањето.

Познато е дека на флотациските хидројаловишта, за создавање на акумулациски простор потребен за депонирање на јаловината, се градат брани од различен материјал. Преградните брани од бетон се применуваат многу ретко и тоа само во посебни случаји и при карактеристични околности. Друг облик се насипните брани, кои се изведуваат со нафрлане на материјал кој се доведува од непосредната околина. Трет тип на брани претставуваат објектите изградени од покрупните зрна флотациска јаловина добиени со класирање на јаловината во хидроциклоните.

За разлика од насипните брани, браните од песок во текот на експлоатација на флотациското јаловиште перманентно дограмдуваат со нанесување на нови слоеви од хидроциклонскиот песок со помала збиеност во форма на пулпа во која учеството на чврстата фаза спрема течната фаза е 1:0,52 до 1:0,32. Концентрацијата на сулфидните минерали во песокот на хидроциклонот е значително поголема отколку во самата флотациска јаловина, а посебно поголема отколку во преливот на хидроциклоните. Со времето во браната доаѓа до оксидација на сулфидните минерали што битно ја променува водопропустливоста на песокливата брана, а и аголот на внатрешното триење помеѓу зрната песок кое е битно за статичката стабилност на браната. Во песочната брана присутно е процедура на вода од акумулацискиот простор низ браната. Тоа значи дека физичките, хемиските, хидрогеолошките и процесите на консолидација на браната се обавуваат, како во текот на изградбата на браната, така и по завршувањето на нејзината изградба.

Со добро познавање на сите процеси кои се случуваат во браната во состојба сме да не се дозволи загадување на водитеците под браната и воопшто загадување на човековата средина. Добра изградена песочна брана е најдобар пречистувач на отпадните води од флотациските јаловини. За да се оствари тоа, потребно е песокот од хидроциклонот правилно да се депонира во браната и на тој начин де се обезбеди подолг пат на провирните води, на кои ќе се изврши физичко-хемиски процеси за пречистување на провирните води.

Оксидацијата на сулфидните минерали во јаловината зависи од брзината на реакцијата на нивните површини со киселините. Брзината на оксидација е во директна врска со количината на воздухот, температурата, степенот на влажност и специфичната површина на

минералите кои се окси- дираат. Од сите сулфидни минерали пиритот, како најчесто присутен во флотациските јаловини, најмногу е склон кон брза оксидација во песочните брани, благодарејќи на своите кристало-хемиски особини и склоноста за лесно уситнување. Производи при оксидацијата на пиритот се: ферохидроксид, ферихидроксид, феросулфат и сулфурводород.

Во процедните води од флотациските јаловини најчесто се присутни и тешки метали како: железо, бакар, цинк, никл и манган, додека оловото е ограничено со својата растворливост. Значителното присуство на некои од спомнатите метали можат да предизвикат несакани последици. На нашите јаловишта најголема агресивност имаат јагленородната киселина, потоа варта и друго.

Познавањето на геомеханичките карактеристики на јаловината има големо значење на стабилноста и безбедното одложување на флотациската јаловина. Пред се: гранулометрискиот состав, збиеноста, водопропустливост порозност, порниот притисок, влажноста, кохезијата, аголот на внатрешно триење и друго.

Загадувањето на животната средина кое е предизвикано од овие активности е следното: уништување на живиот свет, деградација на екосистемот (преку загадување на земјата, воздухот и водата) што се исклучително последица на процесите или се во скlop на индиректните последици. Поради комплексноста на проблемите за заштита, унапредувањето и обновата на животната средина од една страна, недоволните сознанија, парцијалните разбирања и пред се недостатокот на средства, од друга страна, овие проблеми најчесто се решаваат површно и погрешно.

Не влегувајќи во познатите принципи на корелацијата помеѓу технолошкиот развој и заштитата на животната средина, мора да се укаже на можноста и потребата за покомплетно и единствено правилен пат при решавањето на овие прашања. На база на светските искуства и богатата светска литература, прифатлива е методологијата за сеопфатност, комплексност, конкретност, ефикасност и оправданост, која се решава со воведување на мониторинг и моделирање, односно т.н. еколошки инженеринг.

Првиот чекор во системот на заштита мора да биде мониторингот, што разбира комплексност и интердисциплинарност во истражувањето и организацијата, а се со цел утврдување на создадената состојба, утврдувањето на степенот на деградација на поедини делови или елементи на целокупниот жив свет и материјални добра, можни хазардни состојби, хаварии и слично. Во случајот се работи за : флотациски јаловини или хидројаловишта ( олово и цинкови рудници: Саса, Тораница и Злетово; бакарни рудници: Бучим) и отпадни води.

Примерите за воведување на мониторинг, моделирање и на комплетен еколошки инженеринг треба да се применат во следните специфики:

- *Влијание на загадувачите на флората и фауната;*
- *Влијание на работата на флотацискиите јаловини, отпадните води, воздухот и почвите и друго на целокупната животна средина во пошироката смисла;*

## ■ *Рекултивација на флотациски јаловини;*

### ДИСКУСИЈА КОН РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Завршиот извештај е приложен на 63 страни, со 25 слики и графици и 21 табели. Обработени се флотациске хидројаловишта на рудници а олово-цинк и бакарна руда во Република Македонија.

Главниот истражувач во целост ги опфатил целите на истражувачкиот проект со што евидентно ги постигнал очекуваните резултати и неопходната вакви проекти да заземаат поголеми учество при финансирање во иднина.

*Хидројаловиштето* кое се состои од *песочна брана, таложно езеро, дренажен систем и оврема за евакуација на бистраша вода* е објект од големо значење.

Истото мора да ги задоволува следните услови:

- *да обезбедува целосна сигурност и стабилност на песочната брана;*
- *да има посвојан хидрауличен дошок на јаловина;*
- *да има посвојана работна хидроциклонише при разделување на песокот од преливот;*
- *да има функционален дренажен систем во секој момент;*
- да обезбедува доволно време за потребните физичко-хемиски процеси, односно таложење на цврстата фаза на дното и разложување на заостанатите флотациски реагенси со цел да се добие бистра и чиста вода за користење во погонот или пак за испуштање во водените текови без опасност да биде загадена околната;
- да имаат вградени колектори за прием и евакуација на бистра вода;
- да имаат песочна брана со потребна дебелина и порозност за прием и евакуација на чистата понирачка вода;
- да има свое економско оправдание во процесот на концентрација;

Спецификите кои во однос на другите загадувачи имаат негативни последици се:

- Големи количини на цврсти, ситни частички диспергирани во водата мора да се одложат во посебно изградени хидројаловишта;
- Големи количини на отпадни води со суспендирани материји и можни недозволени присутни штетни јони на тешки метали, ОН-јони и органски загадувачи;

Позитивните последици се огледат во следното:

- Големите количини фино иситнети отпадоци најчесто се појавуваат во минерална форма на тешкорастворливи соединенија кои во нерастворена состојба не се токсични;
- Релативно ниска загаденост на отпадните води;
- Можности за искористување на отпадните води во затворени циклуси на пречистување, со што се намалува потрошувачката на свежа вода. Во процесите во кои се користат токсични реагенси на овој начин се намалува содржината на загадувачот во отпадните води, а во рационални случаји користењето на повратната вода може да ја намали потрошувачката на флотациски реагенси во процесот;
- Големите хидројаловишта претставуваат и базени со функција на систем за самопречистување на отпадните води (таложење на суспендирани материји, спонтани хемиски, фотохемиски и биохемиски реакции со кои соединенијата и хемиските елементи присутни во отпадните води се преведуваат во помалку штетни форми). Експериментално е потврдено дека реакциите на

самопречиствување или контролирано преведување на јоните на тешките метали во слаборастворливи сулфиди или хидроксиди поцелосно и побрзо се одигруваат ако во водата има присуство на повеќе различни јони кои можат да стапат во овие реакции, што со отпадните води во минералната технологија е готово редовна појава;

- Посебна погодност е кога исталожените суспендирани материји можат да се искориста како корисни производи;

Релетивно големи можности за избор на реагенси кои се основни загадувачи во процесите на флотациска концентрација, можности за замена на токичните (цијаниди, феноли), со нетоксични или помалку токсични реагенси со што се намалува негативното влијание на минералната технологија врз природната животна средина.

*Внимание заслужуваат истиражувањата и нивната примена на планот на намалување на потрошувачката на нејходните токсични реагенси, без обзир дали е целта зголемување на селективноста на реагенсите, заштеда на реагенсите или од еколошка точка на гледиште, што е најзначајниот ефекти од намалувањето на токсичните реагени во останадните води. Тука треба да се спомене најспецифичниот пример за намалување на потрошувачката на NaCN и ZnSO<sub>4</sub> во потолемиот број на потрошојки за флотациска концентрација на оловноцинкови руди. Намалувањето на потрошувачката на NaCN во сите случаји доведува до намалување на потребните количини и на другите реагенси и тоа во циклусот на флотацијата на оловото-колектори и јентивци, а во циклусот на флотација на цинковите минерали-активатори, колектори и јентивци, што мора да има како позитивна последица и намалување на содржината на овие реагенси во останадните води.*

Особен придонес кон зачувување на здравата природна и животна средина може да се наведе и користењето на токсичните останадни соли или хемикалии кои претставуваат нустројводи, во својството на флотациски реагенси, секако при потрошувачка која нема да ја загрози водата. Тука најнапред треба да се зборува за користењето на останадните соли на NaOH како регулатор на pH вредноста, потоа цијанидните соли во својството на дејтриматори, FeSO<sub>4</sub> во својството на модификатор, користењето на трансформаторски масла во својството на колектори итн.

Испитувањето на отстранување на минералите масла, различни преостанати раствори флотациски реагенси и феноли од водените раствори се состои од атсорпција со користење на природни зеолити-клиноптиолит и органобентонит. Последните ги апсорбираат минерал-ните масла и фенолите од водените раствори, со ефикасност на отстранување на минералните масла од 98 % и фенилите од 95 %.

Било кое надвишување или градба на брана на хидројаловиште од јаловинска маса претставува целина во која мора да бидат содржани следните објекти:

1. Довод на флотациска јаловинска пулпа;
2. Евакуација на водата;
3. Останати пропратни други објекти

Мора да се има предвид дека при надвишување е стварост. Тоа преку набљудување-оскултација треба да се следи. Провирните или процедните води и другите појави, количината и степенот на физичко-хемиска загаденост. Истовремено, висината на браната постојано ќе се менува, а со тоа и нејзините димензии, со што произлегува дека за време на експлоатацијата мора да се обават и поедини мерења.

Во однос на техничкото набљудување на браната, основната контрола предвидува перманентно следење на количините и чистотата на филтрационата

вода низ телото на браната, односно функционирањето на целиот дренажен систем Мора да се предвиди распоред на пизометри за следење на стабилноста на браната.

Исто така, по завршувањето на надвишување или експлоатација се предвидуваат репери за набљудување, за евентуална деформација на браната, а исто така и вонредни мерења кои треба да се вршат при појава на поплавен бран, појава на земјотресни удари со повисок интензитет и слично. Значи се предвидуваат разновидни мерења како што се:

- количина на преливни и процедни води; контрола на физичко-хемиска чистота на водата; контрола на количината и гранулометрискиот состав на песокот од хидроциклонирање на јаловината; геомеханчки карактеристики на песокот; контрола на провирната линија од браната; мерење на водите кои истекуваат од хидројаловиштето; нивото на водите во пизометрите; физичко-механичка загаденост на повратната и дренажна вода и друго.

Како резултат на долготрајното спуштање на контаминирани води доаѓа до таложење на штетни материји по страните на коритото и околу него, со што доаѓа до контаминација и на околното земјиште.

Во пракса многу често, како резултат на разни објективни и субјективни фактори, настануваат неконтролирани состојби, кои доведуваат до тоа да во краток временски период емисијата на штетности во водата се зголеми повеќекратно. Причина за нивна појава најчесто се помали или поголеми отажувања во транспортниот систем на флотациска јаловина, како и дефекти на други помошни системи на хидројаловиштето. Посебно е опасно, ако дојде до директно изlevање на флотациската јаловина во водитеците!!!

Што се однесува до мерките за заштита при работа на хидројало-иштето, мора да се предвидат сите постојани важечки позитивни закони и технички прописи кои ќе обезбедат непречена и безбедна работа на работниците. Во тој поглед, се набележуваат сите нормативи, стандарди и законски мерки, како и правилници за пружање на итна помош и организирање, како и услови кои во поглед на стручноста треба да ги исполнуваат лицата одредени за вршење на тие работи.

Во современата светска пракса значајно место завземаат **административниште мерки** кои се огледуваат во долгочочна анализа на проблемот, следена од факторот-човек. Овие мерки во суштина се базираат:

- **водење на прецизна документација;**
- **избор на соодветен кадар;**
- **нужност за обука на кадриште на самошто место;**
- **документација за итни случаји;**

Водењето на прецизна документација за сите можни промени, како и за стабилната состојба ни овозможува комплетна слика за самиот објект. Соодветниот кадар е прашање на кое исто така се посветува големо внимание. Благовремено доведување на нови кадри и нивно оспособување низ работата во одредени временски период е нужност за благовремено согледување на вистинската состојба.

Документацијата за итни случаји содржи точни упатства за постапките на раководителот во случаји на вонредни промени на објектот и претставува потреба да е застапна кај секој ваков објект.

**Флотацискиште јаловишта делуваат на животната средина преку земјиштето, водата и воздухот,** а преку нив на целокупниот растителен и животински свет, па и на човекот.

Влијанието на флотациските јаловишта на животната средина, во услови на проектирање и контролирана експлоатација може да се разгледува низ следните елементи:

- завземање на земјиштето за нивно формирање;

- загадување на површинските водотеци со испуштање на вишокот или целокупните води од таложното езеро и со испуштање на дренажните води;
- загадување на подземните водни текови со филтрациски и провирни води;
- загадување на воздухот со најситни честички од просушената јаловина, кои се разнесуваат под дејство на воздушните струења;
- загадување на земјиштето при таложење на честичките разнесени со ветерот или негова контаминација со загадените води;
- потенцијална опасност од хаварии при рушење на браните кои можат да резултираат со големи материјални штети и можни човечки жртви.

Животната средина претставува еден комплексен систем чии составни делови се меѓусебно поврзани и зависни едни од други, така што промените во еден дел можат да предизвикаат промени во други делови.

**Заради тоа, проблемот на заштита на животната средина од штетните влијанија, може да се решава само со интегрален систематски приод. Сите парцијални решенија се само временски и значат импровизации, кои не оддалечуваат од вистинското решение на проблемите!!!**

За да се предвидат мерките за заштита, потребно е добро познавање на негативните влијанија, кои настануваат при рударската експлоатација, како тие би се намалиле во најмала можна мерка. На основа на негативните влијанија предвидените мерки за заштита е однесуваат на:

- *мерки за заштита на водите;*
- *мерки за заштита на воздухот;*
- *мерки за заштита на почвата;*

Исто така можат да се споменат посебните мерки при изградбата на хидројаловиштето како што е подобрување на стабилноста на хидројаловиштето, како и административните мерки.

Потенцијалната опасност од рушење на браната со што би дошло до сериозни нарушувања на екосферата, можни човечки жртви и голема материјална штета е проблемот на кој треба да се посвети големо внимание. Во современата светска пракса, податоците покажуваат дека рушењето на браната настанува под влијание на различни фактори, а според податоците изнесени од **УСЦОЛД 1994(УС Цонференце он Ларгे Дамс)** најдоминантни се: *нестабилност на косините (22%); земјотреси (17%); пойлави (16%); лошо изведен фудамент; преоголема количина на дренажни води (9%); ерозија и други влијанија.* Комбинираниот метод за изградба на браната во поголема мерка позитивно влијае на стабилноста на косините, меѓутоа со проектот за надвишување на браната доаѓа до нанесување на нови слоеви од отпадна јаловина, така што трупот на браната се зголемува, а фината структура и грануло состав ја прави браната и масата статички нестабилна и подложна за хаварија. При поголеми природни промени (земјотреси, поројни врнежи и друго), може да се загрози непосредната околина, во прв ред село Тополница. Со зачепување на горниот дел од преливниот колектор и намалување на ретензиониот простор, потенцијалните опасности од поплава се зголемени, па е нужно изградба на преливниот орган. Пореметувањето на хидроизолацискиот слој би можело да доведе до зголемување на дренажните води, кои негативно би влијаеле на стабилноста на браната.

Во Република Македонија досега се евидентирани три поголеми хаварии на флотациските јаловини, кои прилично нанесоа штети на водите, воздухот, а особено земјиштето. Тоа се хавариите во Пробиштип, Бучим, и најновото во септември 2003 во хидројаловиштето Саса. Особено големи последици се можни со хаваријата на опточниот тунел на флотациското ново хидројаловиште Саса со

создавање на кратер со  $\phi 120\text{-}160\text{m}$  на длабочина од  $30\text{-}40\text{m}$ , од кое по хаваријата се излееја над 1.000.000 тони отпадна јаловина, суспендирани материји со тешки метали, кои подолго време ќе влијаат на флората и фауната на речните корита на Каменичка река, Брегалница, езерото Калиманци, земјиштето на потегот рудник Саса и Македонска Каменица, како и по течението на река Брегалница.



*Слика 24. Влијание на водите, воздухот и земјиштето од флотацискиите хидројалови штети во Источна Македонија*